

Службен весник

на Република Македонија

Број 177

21 септември 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3263. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Федерација на планинарски сојуз на Република Македонија.....	3	3267. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
3264. Одлука за испраќање на републички сили за заштита и спасување за учество на меѓународна вежбовна активност при спасување од урнатини и поплави „СРБИЈА 2018“ во Република Србија.....	3	3268. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	6
3265. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Трница“ Општина Студеничани.....	4	3269. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	6
3266. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на Друштвото за производство трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот „Фабрика Кватро“ Општина Куманово.....	5	3270. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	6
		3271. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	7
		3272. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Уберген.....	7

	Стр.		Стр.
3273. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Алданци, Општина Крушево.....	7	3282. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Уберген.....	10
3274. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи	8	3283. Програма за користење на средства за адаптација и санација со конзервација и реставрација на објектот „Офицерски дом“ - Битола за 2018 година.....	10
3275. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	8	3284. Правилник за видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и висината на учеството во трошоците на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи.....	11
3276. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за остварување на правата на заедниците.....	8	3285. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија.....	13
3277. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	8	3286. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....	16
3278. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	9	3287. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање.....	18
3279. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	9	3288. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за трговска марка.....	18
3280. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.....	9	Огласен дел	1-108
3281. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	9		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3263.

Врз основа на член 18 став (4) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ (бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФЕДЕРАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје му престанува користењето на недвижни ствари-објекти кои се сопственост на Република Македонија, и тоа:

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПО, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна површина 123 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно;

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна површина 130 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно;

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ПП со внатрешна површина 264 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно;

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, намена на зграда А4-4, влез 1, кат К1, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна површина 130 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно;

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПО-1, број на посебен дел 1, намена на посебен дел П со површина 177м2 запишани во ИЛ. 311 КО Алдинци;

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ДП со површина 240м2 запишани во ИЛ. 311 КО Алдинци;

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ПП со внатрешна површина од 116м2 запишани во ИЛ. 311 КО Алдинци;

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, намена на зграда А4-4, влез 1, кат К1, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна површина од 246м2 запишани во ИЛ. 311 КО Алдинци;

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, намена на зграда А4-4, влез 1, кат К1, број на посебен дел 1, намена на посебен дел ПП со внатрешна површина од 38м2 запишани во ИЛ. 311 КО Алдинци.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Федерацијата на планинарски сојуз на Република Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје и Федерација на планинарски сојуз на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5370/1
18 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3264.

Врз основа на член 16 точка 5) од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04,49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ПРИ СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ И ПОПЛАВИ „СРБИЈА 2018“ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународна вежбовна активност (во натамошниот текст: вежбата), при спасување од урнатини и поплави, „СРБИЈА 2018“, под покровителство на НАТО – EADRCC, која ќе се одржи во периодот од 7-12 октомври 2018 година, во Општина Младеновац, Република Србија.

2. На вежбата ќе учествуваат два тима со вкупен број од триесет и пет (35) припадници на републичките сили за заштита и спасување, од кои Дирекцијата за заштита и спасување ќе учествува со дваесет и четири (24) припадници, двајца (2) припадници на единицата за службени кучиња (К9) при Министерството за внатрешни работи, осум (8) професионалци од Територијалната противпожарна единица на Град Струмица и еден (1) професионалец од Територијалната противпожарна единица на Град Тетово, и тоа:

а) Тим за спасување од урнатини:

- тим Лидер – 1
- заменик тим лидер/офицер за безбедност – 1
- офицер за врски – 1
- офицер за логистика -1
- спасувачи од високи објекти – 5

3266.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КВАТРО АНА И ДРУГИ, ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ФАБРИКА КВАТРО“ ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Фабрика Кватро“ Општина Куманово на Друштвото за производство трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 44-1761/1 од 6.3.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/18).

2. Друштвото за производство трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово достави понуда со број 00000090 на 10.7.2018 година.

3. Друштвото за производство трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Фабрика Кватро“ Општина Куманово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7558460	4666173
2	7558286	4666207
3	7558256	4666073
4	7558396	4666048
5	7558445	4666037

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.025133 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7915/2
18 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3267.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.2607/1, КО Гостиражни во м.в.Требиште и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 56 m^2 ,

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 m^2 ,

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 2, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 56 m^2 и

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 2, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8137/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3268.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15, 153/15,190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.5949, КО Варош, на ул. „Л.Котески“ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 33 м² и

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 2, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 33 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8138/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3269.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП. бр. 5952, КО Варош, на ул. „Л. Котески“ и тоа зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8144/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3270.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.2608, КО Гостиражни, во м.в.„Кленче“ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР; бр.1, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40м²,

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, бр.1, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 7м²,

- зграда 1, намена на зграда А 1-1,влез 2, кат-ПР, бр.1, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40м² и

- зграда 1, намена на зграда А 1-1,влез 2, кат-ПР, бр.1, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 7 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8145/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3271.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.2609, КО Гостиражни, во м.в.Кленче и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 54м² и

- зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 2, кат-ПР, бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 22м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8261/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3272.

Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО УБЕРГЕН

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Кралството Холандија, со седиште во Уберген.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8386/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3273.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО АЛДАНЦИ, ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Алданци, Општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 563 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1428-дел	Алданци	Опаленик	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 28861м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8508/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3274.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии – Управа за јавни приходи бр.09-3890/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3275.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-3883/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/2 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3276.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за остварување на правата на заедниците бр.09-3884/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/3 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3277.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр.09-3885/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/4 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3278.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-3886/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/5 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3279.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр. 09-3891/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/6 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3280.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр. 09-3887/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/7 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3281.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-3889/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/8 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3282.

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО УБЕРГЕН

1. Се именува Бено Фридберг за Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Уберген.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8410/1 Претседател на Владата
18 септември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3283.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а во врска со член 11 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА СО КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ „ОФИЦЕРСКИ ДОМ“ – БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се утврдуваат активностите, носителот на активностите, намената на износот на планираните средства и начинот на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, утврдени во Раздел 18010-Финансирање на дејностите од областа на културата, Програма 50 - Заштита на културното наследство, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, во вкупен износ од 10.000.000,00 (десет милиони) денари.

Член 2

Со средствата од член 1 од оваа програма е опфатена исплата на средства за адаптација и санација со конзервација и реставрација на објект „Офицерски дом“ - Битола, која ќе се реализира во 2018 година (прва фаза – дограмациски и стакларски работи).

Член 3

Со средствата обезбедени од оваа програма ќе се исплаќаат активности поврзани со изведување на дел од градежни работи, односно изведба на дограмациски работи, стакларски работи и други активности кои не може да се предвидат во моментот, а се во функција на реализација на Проектот, предвидени во проектната документација кои се во функција на адаптација на објектот „Офицерски дом“ - Битола, а кои активности ќе се реализираат од страна на Општина Битола.

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изведување на дел од дограмациски работи (демонтажа на стара дограма и набавка, припрема и изработка на нова дограма, во се како старата - прозори) позиции од реден број 4.1 од предмер пресметка	5.156.128 денари
Изведување на дел од дограмациски работи (репарација на дрвени надворешни врати) позиции од реден број 4.2 од предмер пресметка	733.960 денари
Стакларски работи (позиции од реден број 12 од предмер пресметка)	3.374.800 денари
Активности кои не може да се предвидат во моментот, а се во функција на реализација на проектот	35.400 денари
ВКУПНО	9.300.288 денари

Општината Битола месечно доставува извештаи за реализација и напредокот на активностите и времените ситуации до Министерството за култура.

Општината Битола изведувањето на работите за адаптација на објектот „Офицерски дом“ – Битола, потребно е да го реализира согласно прописите од областа на градењето и прописите за заштитата на културното наследство.

Член 4

За реализација на оваа програма се грижи Министерството за култура, преку:

- следење на користењето на капиталната дотација;
- исплаќање на средства на посебна наменска сметка на Општината Битола отворена исклучиво со намена – адаптација и санација со конзервација и реставрација

на објектот „Офицерски дом“ - Битола, за реализација на оваа програма, суцесивно, врз основа на доставена фактура со испратница, заверени временски ситуации за извршените градежни работи од страна на Општина Битола, а по претходно спроведена постапка за јавна набавка.

Министерството за култура доставува извештаи за степенот на реализација на средствата до Владата на Република Македонија, на секои три месеци.

Министерството за култура во случај на утврдени неправилности и ненаменско користење на средствата од Општина Битола, ќе ја запре исплатата на средства.

Член 5

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 8611/1
11 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3284.

Врз основа на член 215 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА УСЛУГИТЕ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КОИ СЕ ПЛАЌААТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ И ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА КОРИСНИКОТ И ЛИЦАТА КОИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИЗДРЖУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ДРУГИ ПРОПИСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и висината на учеството во трошоците на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи.

Член 2

Како услуги од социјална заштита, кои се плаќаат од страна на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, во смисла на овој правилник се сметаат:

- сместување во установа за социјална заштита и друга установа согласно Законот за социјалната заштита и

- сместување во згрижувачко семејство.

Член 3

Обемот на услугата од социјална заштита која се плаќа од страна на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, согласно овој правилник, го сочинуваат личните трошоци на корисникот за: исхрана, облека, хигиена и други лични издатоци на корисникот, во зависност од возраста, здравствената состојба, вклученоста во воспитно-образовниот процес и сл.

Основицата врз основа на која се пресметува висината на личните трошоци за сместените корисници е просечната месечна нето плата по вработен во Република Македонија, остварена во претходната година (во натамошниот текст: основицата).

Личните трошоци на корисникот од став 1 на овој член, а во врска со услугите пропишани во членот 2 од овој правилник, се пресметуваат како вкупен износ за вкalkулираните потреби за еден месец и во зависност од видот на корисникот изнесуваат:

- за дете без родители и дете без родителска грижа од предучилишна возраст - 40,00% од основицата;

- за дете без родители и дете без родителска грижа на училишна возраст - 44,00% од основицата;

- за дете со воспитно социјални-проблеми, занемарено, запоставено, злоставувано и материјално необезбедено дете и дете жртва на семејно насилство - 45,50% од основицата;

- за дете со нарушено поведење - 47,80% од основицата;

- за лице со умерени и тешки пречки во менталниот развој и лице упатено на оспособување за работно-производна активност - 47,65% од основицата;

- за лице со длабоки пречки во менталниот развој - 49,35% од основицата;

- за лице со трајна телесна попреченост на кое му е потребно трајно згрижување и нега - 48,00% од основицата;

- за старо лице кое е згрижено во згрижувачко семејство- 39,80% од основицата;

- за возрасно лице со телесна попреченост - 42,30% од основицата;

- за лице со пречки во менталниот развој кое не е во состојба само да се грижи, а поради станбената и семејната положба нема можност да му се обезбеди заштита на друг начин - 43,80% од основицата;

- за бремена жена еден месец пред породувањето - 38,50% од основицата;

- за самохран родител со дете до тримесечна возраст на детето - 39,30% од основицата.

Член 4

Корисник на услугата - сместување во установа за социјална заштита и во друга установа согласно Законот за социјалната заштита или во згрижувачко семејство, кој има редовни месечни примања, односно поседува недвижен имот кој не го користи за живеење или поседува друг имот од кој остварува дополнителни средства, а нема обврска за издржување на блиски роднини согласно закон, услугата за сместувањето ја плаќа од месечните примања по сите основи.

Ако корисникот на услугата од членот 2 од овој правилник нема доволно приходи да ја надомести вредноста за утврдениот обем на услугата, разликата до тој износ или целиот износ се наплаќа од страна на лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, но само доколку вкупните приходи по член на семејството се над нивото на средствата пропишани во член 5 од овој правилник.

Ако корисникот на услугата или лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи не располагаат со неопходните финансиски средства за плаќање на услугата за сместувањето, услугата за сместувањето се покрива од средствата за финансирање на социјалната заштита само доколку сместувањето на лицето е извршено со решение на центарот за социјална работа.

Ако корисникот на услугата склучил договор за доживотно издржување со центарот за социјална работа, услугата за сместувањето во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство се покрива целосно или делумно од средствата за финансирање на социјалната заштита, согласно решението на центарот за социјална работа.

Малолетно лице, корисник на услуга за сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство кое има лични месечни приходи, може во целост или делумно да се ослободи од плаќање на услугата за сместување, доколку надлежниот центар за социјална работа одлучи дека личните приходи на малолетното лице се потребни за негово понатамошно школување, воспитание, лекување или оспособување за самостоен живот.

Лице со попреченост, корисник на услуга за сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство кое има само лични месечни приходи и нема лица кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, може во целост или делумно да се ослободи од плаќање на услугата за сместување, доколку надлежниот центар за социјална работа одлучи дека личните приходи на корисникот се потребни за негово понатамошно школување, лекување, оспособување за самостоен живот или вклучување на корисникот во заедницата.

Член 5

Корисникот на услугата - сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, чии редовни месечни приходи по член на семејството се пониски од 25% од основницата и кои не поседуваат недвижен имот кој не го користат за живеење или друг имот од кој можат да остваруваат дополнителни приходи, целосно се ослободуваат од плаќањето на услугата за сместувањето.

Член 6

Корисникот на услугата за сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, плаќаат дел од износот за личните трошоци на корисникот или целиот износ пропишан во членот 3 од овој правилник, во зависност од расположивите месечни приходи остварени по сите основи по член на семејството, и тоа:

- со приходи од 25-35% од основницата, плаќаат 10% од износот;
- со приходи од 35-50% од основницата, плаќаат 25% од износот;
- со приходи од 50- 65% од основницата, плаќаат 50% од износот;
- со приходи од 65- 85% од основницата, плаќаат 75% од износот;
- со приходи од 85-100%од основницата, плаќаат 100% од износот.

Член 7

Корисникот на услугата за сместување во установа за стари лица или друга установа согласно Законот за социјалната заштита, односно лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, ја плаќаат цената на услугата што е утврдена од страна на основачот на установата.

Ако за сместувањето на корисникот во установа за стари лица решава центарот за социјална работа, врз основа на проверка на материјалната состојба на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи, во актот за сместување во установата го утврдува и износот за плаќање на секој од учесниците во вкупните трошоци за сместување, во зависност од цената на услугата во соодветната установа за стари лица.

При утврдување на износот за плаќање на цената на услугата за сместување, центарот за социјална работа треба да постапи по следниов редослед:

1. да ги вкалкулира сите месечни приходи на сместеното лице;
2. остатокот од износот или целиот износ на цената на услугата да го платат лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи во согласност со материјалните можности пресметани како месечни приходи остварени по сите основи по член на семејството и
3. во услови кога приходите на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи нема да го покријат целиот износ на цената на услугата, разликата да се покрие од средствата за социјална заштита.

Член 8

Центарот за социјална работа, при изборот на установата и видот на услугата, води сметка за потребите на корисникот, навиките, како и за материјалните можности на корисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на други прописи.

По исклучок од член 7 став 3 точка 3 од овој правилник, центарот за социјална работа може минимален дел од приходите на старото лице да не го вкалкулира во цената на услугата и да го остави за задоволување на секојдневните лични потреби на лицето.

Член 9

Во цената на услугата за сместување на старо лице кое нема приходи или чии приходи не се доволни да се плати цената на услугата, а за него согласно закон се грижи само едно семејство на роднини кои според закон се должни да го издржуваат, се пресметуваат вкупните приходи на старото лице кое е сместено во установата, а разликата или вкупната цена на услугата, се надоместува од приходите на роднините остварени по сите основи по член на семејството, и тоа за приход:

- од 85% до 100% и над 100% од основицата, се плаќаат 100% од цената на услугата или од непокриениот дел;

- од 50% до 85% од основицата, се плаќаат 80% од цената на услугата или од непокриениот дел;

- од 25% до 50% од основицата, се плаќаат 65% од цената на услугата или од непокриениот дел;

- од 15% до 25% од основицата, се плаќаат 40% од цената на услугата или од непокриениот дел.

Член 10

Во цената на услугата за сместување на старо лице кое нема приходи или чии приходи не се доволни да се плати цената на услугата, а за него согласно закон се грижат две или повеќе семејства на роднини кои според закон се должни да го издржуваат, се пресметуваат вкупните приходи на старото лице кое е сместено во установата, а разликата или вкупната цена на услугата, се надоместува од приходите на роднините остварени по сите основи по член на семејството.

Во плаќање на цената на услугата, учеството на роднините од став 1 на овој член се пресметува како сразмерен дел пресметан во процентен износ за секое од семејствата на роднините, а во зависност од остварените вкупни приходи на секое од семејствата - роднини кои според закон се должни да го издржуваат лицето.

Од плаќање на цената на услугата се ослободува семејство на роднини чии приходи по член на семејството се пониски од 15% од основицата.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и роднините кои се должни да го из-

држуваат и висината на учеството во трошоците на корисниците и роднините („Службен весник на Република Македонија“ бр.133/06).

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-9705/1

17 септември 2018 година

Скопје

Министер,

Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3285.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/17, 130/17, 145/17, 165/17, 14/18 и 159/18), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-181/5

17 септември 2018 година

Скопје

Агенција за храна

и ветеринарство

Директор,

Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1**1. Грција**

- Следните региони во Грција

Тесалоники/Thessaloniki
Виотна/Viotia
Атина/Athens
Пела/Pella
Флорина/Florina
Еврос/Evros

2. Италија

- Следните региони во Италија

Биела/Biella
Мантова/Mantova
Верона/Verona
Венеција/Venezia
Падова/Padova
Ровиго/Rovigo
Виченца/Vicenza
Тревизо/Trevizo
Реџо Емилија/Reggio Emilia
Болоња/Bologna
Модена/Modena
Торино/Torino
Верчели/Verceli
Асти/Asti
Кремона/Cremona
Трст/Trieste
Парма/Parma
Равена/Ravenna
Латина/Latina
Ористано/Oristano

3. Унгарија

- Следните региони во Унгарија

Будимпешта/Budapest
Бараня/Baranya
Саболч-Сатмар-Бегер/Szabolcs-Szatmár-Bereg
Пест/Pest
Хајду-Бихар/Hajdú-Bihar
Бекеш/Békés

Бакс-Каскун/Bács-Kiskun
Хевеш/Heves
Комаром-Естергом/Komárom-Esztergom
Сомогн/Somogy
Везпрем/Veszprém
Ксонград/Csongrád
Гнор-Мосон-Сопрон/Győr-Moson-Sopron
Толна/Tolna
Зала/Zala

4. Бразил

- Следните региони во Бразил

Сао Матеус/Sao Mateus
Баишу Гуанду/Baixo-Guandu
Нова Венеција/Nova Venecia

5. Романија

- Следните региони во Романија

Илфов/Ifov
Ковасна/Covasna

6. Хрватска

- Следните региони во Хрватска

СПЛИТ-Далмација/Split-dalmatia
Меѓимурје/Medzimirje

7. Франција

- Следните региони во Франција

Хауте Корсе/Haute Corse
Гард/Gard

8. Германија

- Следните региони во Германија

Хале/Halle
Анхалт-битерфелд/Anhalt-bitterfeld
Еберсберг/Ebersberg

3286.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18 и 159/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1733/7
17 септември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.

2. Република Чешка

Регионот Zlin.

3. Романија

Следните области во Романија:

- Регионот Satu-Mare;
- Регионот Giurgiu;
- Регионот Tulcea;
- Регионот Costanta;
- Регионот Bihor;
- Регионот Galati;
- Регионот Ialomita;
- Регионот Calarasi;
- Регионот Ilfov;
- Регионот Salaj;
- Регионот Buzau;
- Регионот Braila.

4. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Регионот Heves;
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg.

5. Бугарија

Следните области во Бугарија:

- Регионот Vama.

6. Белгија

Следните области во Белгија:

- Регионот Luxemburg.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО****3287.**

Врз основа на член 7-б став (1) alineја 4, член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2), член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗ-
ВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ НА
КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола на летање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 129/17 и 89/18) во членот 7 во ставовите (1), (2), (4), (5), (6) и (7) зборовите: “31 декември 2018“ се заменуваат со зборовите: “1 јуни 2019”.

Во ставот (8) зборовите: “30 јуни 2019” се заменуваат со зборовите: “30 декември 2019”.

Член 2

Во Прилогот во Анекс I во Дел АТСО-Услови за издавање на дозволи на контролори на летањето во Поддел В во точката АТСО.В.015, потточка б) во воведната реченица зборовите: “содржи барем едно” се заменуваат со зборовите: “може да содржи едно или повеќе”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Бр. 10-1024/12 Горан Јандреоски, с.р.
17 септември 2018 година Скопје

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ**

3288.

Врз основа на член 181 став (3), член 184 став (2), член 185 став (6), член 189 став (2), член 195 став (4), член 197 став (4), член 200 став (4), член 201 став (3), член 203 став (2), член 204 став (2), член 205 став (6), член 211 став (5), член 213 став (2) и член 225 став (3) од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/09, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВСКА МАРКА

Член 1

Во Правилникот за трговска марка („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/09), во членот 28 став (2), во точката 2), сврзникот „и” се брише.

Во точката 3), точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и”.

По точката 3) се додава нова точка 4) која гласи:
„4) доказ за платени соодветни трошоци“.

Член 2

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Државен завод за
индустриска сопственост
Бр. 03-937/3 Директор,
14 септември 2018 година д-р Сафет Емрули, с.р.
Скопје

Прилог 3

**БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА
ВАЖЕЊЕ НА ТРГОВСКА МАРКА (ТМ-3)**
Државен завод за индустриска сопственост
(да се пополни со машина за пишување или електронски)

Податоци за трговската марка	
1. Регистарски број на трговската марка:	_____
2. Број на пријавата:	ТМ _____
3. Трговската марка важи до:	_____
4. Носител на трговската марка <i>(презиме, име и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице):</i>	
5. Застапник	
<i>Регистарски број:</i>	
6. Продолжување на важењето на трговската марка се бара за	
<input type="checkbox"/> сите производи и услуги опфатени со регистрацијата	
<input type="checkbox"/> дел од производите и услугите опфатени со регистрацијата <i>(се доставува во прилог)</i>	
7. Износ на уплатената такса за продолжување на важењето на трговската марка	
<i>Износ:</i>	
8. Прилози кон барањето	
<input type="checkbox"/> полномошно на застапникот <input type="checkbox"/> доказ за платена такса <input type="checkbox"/> доказ за платени трошоци <input type="checkbox"/> список на производи и услуги <i>(доколку се бара продолжување само за дел од производите и услугите) опфатени со регистрацијата</i>	
<i>Потпис и печат(*) на подносителот Односно потпис и печат(*) на застапникот</i>	<i>Потпис и печат на Државниот завод за индустриска сопственост</i>

Об.ДЗИС ТМ-3

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Делонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018177